

КАКО ЌЕ Г ПРЕТСЕДА

Тешка седмица. Дури и за оние кои се задолжени да ја релаксираат атмосферата во државата. Седмица исполнета со молкавични препукувања на релација претседател на држава-премиер, но и седмица во која повторно се отвори едно старо прашање. Прашање поврзано за изборот на претседател на државата, со кое се бара укинување на цензусот при изборот во вториот изборен круг. Ова барање не е ново. За него се дискутираше и по завршувањето на минатите претседателски избори, кога сегашниот претседател Бранко Црвенковски едвај успеа да го мине прагот во вториот изборен круг. Иако на јавноста ѝ беше соопштено дека процентот на излезност е 53 отсто, сепак тогашните неофицијални информации говореа дека сегашниот шеф на државата не успеал да ја мине потребната граница.

Уставните измени се ставени на маса. За нив ќе се разговара дополнително. Сепак, она што останува да биде факт во целата оваа дијалогска сеанса е дека најмалку суштествено се разговара за овие прашања, наспроти барањата, или подобро речено пазарот кој преку нив имаат намера да го направат албанските партии. Практично сè се сведува на задоволување на желбите и на барањата на Албанците, кои и овој пат се издигнуваат над можното ниво за елементарна попустливост, а кои задираат во чувствата на македонскиот граѓанин. Едно од тие прашања секако е амнестијата, односно хашките случаи, кои албанските партии имаат намера да ги заобиколат, иако за нив или на нив особено е емотивна македонската нација. Доколку се дозволи попуштање и за ова прашање уште еднаш ќе се отвори приказната за владеењето на правото, однос дали истото важи за сите граѓани на Република Македонија.



ЛИДЕРСКА СРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦЕНЗУСОТ СО ШТО БИ СЕ СПРЕЧИЛЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИТЕ, НАСИЛСТВОТА, МОЖЕБИ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАЗАРЕЊА

Се отвора Пандорината кутија. Се крчкаат новите уставни измени. Благо затегнување на односите меѓу партнерите во Владата на релација ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ уште пред да изминат протоколарните сто дена на но-

вата влада. Конечно почнува процесот на отворање на хашките предмети пред македонските судови! Има или нема, важи или не важи, Законот за амнестија? Стартува новата серија меѓупартиски дијалози! Има или нема цензус за ид-



СЛЕДУВА ПРОМЕНА НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ОТ РЧАМЕ ТЕЛОТ!?

ниот претседател на Република Македонија? А дијаспората, дали таа ќе има можност да гласа? На следните избори или, пак, на тие по нив? Њујоршки средби или поточно македонски кавги среде големото јаболко! Кој кому прв му пиша? Премиерот на шефот на државата или, пак, беше обратно? Што ли се случуваше во авионот, кој леташе од Њујорк за Скопје? Да го прашаме пилотот или подобро да се концентрираме на притворот кој судот првично му го изрече на пратеникот од ДУИ!

Сума сумарум, тешка седмица. Дури и за оние кои се задолжени да ја релаксираат атмосферата во државата. Седмица исполнета со молскавични препукувања на релација претседател на држава-премиер, но и седмица во која повторно се отвори едно старо прашање. Прашање поврзано со изборот на претседател на државата, со кое се бара укинување на цензусот при изборот во вториот изборен круг, а кое налага промена на Уставот на Република Македонија. Овој пат Пандорината кутија, или некогашната државна Библија, ја отвори лично премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, оправдувајќи ја својата одлука или барање со конечно расчистување на изборните нерегуларности, односно полнења на кутии кои, за жал, досега беа редовен изборен декор.

Ова барање не е ново. За него се дискутираше и по завршувањето на минатите претседателски избори, кога сегашниот претседател Бранко Црвенковски едвај успеа да го мине прагот во

вториот изборен круг. Иако на јавноста ѝ беше соопштено дека процентот на излезност е 53 отсто, сепак тогашните неофицијални информации говорееа дека сегашниот шеф на државата не успеал да ја мине потребната граница. Веројатно токму затоа во пресрет на сегашните претседателски избори, кои ќе се одржат за помалку од пет месеци, се предлага укинување на цензусот со што, според Груевски, би се спречиле нерегуларностите, насилствата, а можеби и политичките пазарења. Најголемата опозициона партија СДСМ не е против, но албанските партии ДУИ и ДПА настапуваат со свои барања.

АЛБАНЕЦ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВАТА!

Албанските партии ова прашање го третираат секоја од свој агол. Владеејќата ДУИ, не така оддамна преку својот претседател Али Ахмети, спомна дека тие би сакале идниот шеф на државата да се избира во Собранието на Република Македонија. Така ќе се заштеделе пари кои, наместо за кампања, би можеле да бидат искористени, замислете за изградба на некоја детска градинка! Сепак, за ДУИ начелно прифатливо е и намалувањето на цензусот во вториот изборен круг, но само доколку се отвори и прашањето за избор на потпретседател Албанец. Доколку не помине оваа варијанта интегративците преминуваат на план Б, кој опфаќа па-

зар за нивните пратеници кои се дел од хашките предмети, а на кои наскоро треба да им судат македонските судови.

ДПА, пак, изрично е против намалувањето на цензусот, затоа што тоа го смета за навреда на албанскиот гласач! Тачи сака да игра тврдо. Неговото објаснување дека не се согласува со намалувањето на изборниот цензус се должи исклучително, како што вели самиот, на зачувувањето на важноста на албанскиот гласач, кој досега по правило токму одлучуваше кој ќе биде идниот претседател на Република Македонија. Претседателот на ДПА не сака да ја изгуби оваа одлучувачка можност и веројатно токму затоа инсистира да не се намалува цензусот во вториот изборен круг. Но, по сè изгледа, во главата на Тачи се вртат и некои други барања, како што се, на пример, изборот на потпретседател Албанец, но и внесувањето на загарантираните квоти за помалите етнички заедници, на што албанските партии засега остро се спротивставуваат. Секако во овие рамки потпаѓа и прашањето за гласањето на дијаспората, за кое сè уште нема единствен став ниту кај македонските политички партии.

Сите овие прашања се ставени на маса. За нив ќе се разговара дополнително. Сепак, она што останува да биде факт во целата оваа дијалогска сеанса е дека најмалку суштествено се разговара за овие прашања, наспроти барањата или подобро речено пазарот кој преку нив имаат намера да го направат албанските партии. Практично сè се сведува на задоволување на желбите и на барањата на Албанците, кои и овој пат се издигнуваат над возможното ниво за елементарна попуштивост, а кои задират во чувствата на македонскиот граѓанин. Едно од тие прашања секако е амнестијата, односно хашките случаи кои албанските партии имаат намера да ги заобиколат, иако за нив или на нив особено е емотивна македонската нација. Доколку се дозволи попуштање и за ова прашање уште еднаш ќе се отвори приказната за владеење на правото, односно дали истото важи за сите граѓани на Република Македонија.



D.A. ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



Freiburg Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0781 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenbourg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH